



# SPYKER C12 ZAGATO

Холандскиот специјалист за "неокласични" спортски автомобили, Spyker го лансираше својот последен и веројатно најдобар егзотичен автомобил - 2009 C12 Zagato. Тој е сличен на моделот C8 што го вози Шерон Стоун во филмот "Основен Инстинкт 2", повеќекратниот годинашен добитник на "Златна Малина". C12 Zagato е автомобилски еквивалент на Шерон Стоун - расен, жесток и со спектакуларен изглед. Е сега, ако C8 изгледа како риба, тогаш алуминиумскиот C12 Zagato личи на ајкула. Предаторската предница на C12 е еден од многуте Ф1 дизајнерски детали што Spyker ги инкорпорира во телото на Zagato. Под хаубата се наоѓа 6.0 литарски W-12 мотор, производ на Volkswagen, кој ги пренесува 493-те КС на задните тркала преку шест-степенски (мануелен или автоматски) менувач и педали во Ф1 фазон.

Според Spyker, C12 достигнува 100 км/ч за неверојатни 3.8 секунди, со максимална брзина од 311 км/ч. Ако и тоа е малку, постои и опција со суперполнач, кој ја качува моќноста на 641 КС. Ќе бидат направени вкупно 24 примероци и ќе чинат по 650.000 долари. Испораката ќе почне на почетокот на 2008 година.



## МИСТЕРИОЗЕН AMG ВО ЊУЈОРК



На престојниот автосалон во Њујорк, Mercedes-Benz ќе претстави принова во елитното AMG семејство. Фотографија со прекриен автомобил, со по некој откриен детаљ, осамна на специјализираните страници посветени на сопствениците на AMG верзиите на автомобилите од Mercedes-Benz. Засега се спекулира дека станува збор за нова генерација на C-класата AMG, која би требало да ја засили и така жестоката борба во таа класа. Имено, RS4 на Audi последната година жари и пали на пазарот, а наскоро ќе му се придружи BMW M3. Бидејќи и двата модела располагаат со мотори V8, се очекува дека C-класата ќе располага со слични атрибути, а тоа веројатно би требало да биде најсилниот атмосферски V8 на светот - 6.3 литрен мотор со 510 KS, кој ја придвижува комплетната AMG гама на возилата на Mercedes-Benz. Во Штутгарт засега молчат, но признаваат дека рекламната кампања е веќе одамна подготвена.

## BMW X6

Извршниот директор на BMW и официјално го потврди производството на долгонајавуваниот модел X6. Новиот автомобил во продажба би требало да се најде во 2009 година, а ќе се произведува во американската фабрика на BMW во Спартанбург. Исто така, од BMW потврдија дека производството на фабриката ќе се зголеми за 200.000



## ФЛЕШ ВЕСТИ

### ПОВЛЕЧЕНИ 700.000 АВТОМОБИЛИ НА HONDA

Виновникот за повлекување на моделите Acura и Accord од 2005 година е изолаторот кој поради грешка во материјалот може да протече во моторот и предизвика негово пукање. Претходно Honda беше принудена да го изврши најголемото повлекување на автомобили во историјата на кинескиот пазар, а сега е најавено и повлекување на пазарот во САД, кој брои 165.000 автомобили.

### ИДНИТЕ МЕРЦЕДЕСИ СО ХИБРИДЕН ПОГОН

Извршниот директор на DaimlerCrysler истакнал дека имаат намера до 2009 година да ги воведат првите модели на хибриден погон кои ќе бидат само "благи хибриди". Примарно тие ќе бидат придвижувани со дизелски агрегат со мала помош на електричниот, додека вистинските хибриди на Toyota можат да поминуваат одредени растојанија со одредени брзини исклучително на електричен погон. Во DC веруваат дека ова решение ќе овозможи 70 отсто сличност во карактеристиките со вистинскиот хибриден погон, со само 30 проценти напор во развојот. DaimlerCrysler до 2009 година ќе воведат бројни технологии кои ќе помогнат во намалувањето на потрошувачката и емисија на CO2, почнувајќи со технологијата Stop and Start за брзо гасење и палење на моторите во градскиот метеж, па до воведување алтернатори кои при забрзувањето се одвојуваат од моторот.

автомобили годишно заради сè поголемата побарувачка на новата генерација на X5 и Z4 Coupe. Во интервјуто за Automotive News извршниот директор на BMW истакна дека X6 ќе има страничен профил и горна линија како купе и нема задолжително да има само еден пар врати. За очекување е и X6 дека ќе биде граден на платформата на X5, но ќе биде луксузно опремен и со посилен мотор.